



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
Васил Главинов Б.Б., Интекс Бизнис Центар 2, 1000 Скопје, Македонија, тел./факс + 389-2-3224-229, <http://www.mapas.gov.mk>

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Vasil Glavinov NN, Intex Business Center 2, 1000 Skopje, Macedonia, phone/fax + 389-2-3224-229, <http://www.mapas.gov.mk>

**СОСТОЈБИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ /
LATEST DEVELOPMENTS IN THE MANDATORY
FULLY FUNDED PENSION INSURANCE**

Статистички извештај бр. 5 / Statistical Report No. 5
31 март 2007 г. / March 31, 2007

Друштва за управување со пензиски фондови; пензиски фондови

Во рамките на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, на 4 април 2005 година беа доделени дозволите за управување со пензиски фондови на две друштва за управување со пензиски фондови. Двете друштва управуваат со по еден пензиски фонд, а одобрените за управување со пензиски фондови им се издадени за период од 10 години. Двете друштва се:

1. Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје

кое управува со

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен пензиски фонд

Основачи на Акционерското друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 2,0 милиони евра.

и

2. КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје

кое управува со

КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје

Основачи на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Прва покојнинска дружба ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 1,5 милион евра.

Pension Companies; Pension Funds

The licenses within the mandatory fully funded pension insurance were granted to two pension companies on April 4, 2005. The two pension companies manage one pension fund each, and their approvals for pension fund management are granted for a 10-year period. The two pension companies are the following:

1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje, which manages

NOV PENZISKI FOND – Otvoren penziski fond

Founders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company capital and NLB Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 2.0 million Euros.

and

2. KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB Prv otvoren penziski fond - Skopje

Founders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Prva pokojninska Druzba DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company capital and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 1.5 million Euros.

Членство во пензискиџе фондови / Pension Fund Membership

Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивнот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.12.2006						
НПФ / NPF	27.638	22.205	8.437	3.127	33.769	61.407
КБ Прв / KB Prv	32.835	21.292	8.770	3.727	33.789	66.624
ВКУПНО / TOTAL	60.473	43.497	17.207	6.854	67.558	128.031
31.03.2007						
НПФ / NPF	27.970	23.527	9.891	3.608	37.026	64.996
КБ Прв / KB Prv	33.333	23.453	10.318	4.104	37.875	71.208
ВКУПНО / TOTAL	61.303	46.980	20.209	7.712	74.901	136.204

* Осигуренициџе кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди олодување на нивниџе средсџва од самиот почетоок на членсџвото во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекоот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Членство во пензиските фондови според статусот и периодот на потпишувањето на договорите за членство*

Table 2: Pension Fund Membership by Status and Period of Signing Membership contracts*

Дата / Date	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv		Вкупно / Total		Вкупно / Total
	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	
до 31.12.2006 г. / by 31.12..2006	28.030	22.716	33.243	21.922	61.273	44.638	105.911
1.01 - 31.01.2007 г.	89	413	165	694	254	1.107	1.361
1.02 - 28.02.2007 г.	109	478	204	844	313	1.322	1.635
1.03 - 31.03.2007 г.	82	342	146	568	228	910	1.138
ВКУПНО / TOTAL	52.259		57.786		110.045		110.045


* Во табелата се вклучени само членовиџе кои потпишале договор за членство во пензиски фонд. Осигуренициџе распределени од страна на МАПАС се изземени./

Only members that have signed membership contracts are included in the Table. Insured persons allocated by MAPAS are excluded.

Табела 3: Старосна и полова структура на членовите на пензиските фондови
Table 3: Structure of the Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	697	589	1.286	1.635	1.435	3.070	4.356
од 21 до 25 години / 21 to 25	7.829	6.584	14.413	9.198	8.202	17.400	31.813
од 26 до 30 години / 26 to 30	11.248	10.287	21.535	11.521	11.047	22.568	44.103
од 31 до 35 години / 31 to 35	8.751	7.455	16.206	8.863	8.335	17.198	33.404
од 36 до 40 години / 36 to 40	4.281	3.763	8.044	3.888	4.044	7.932	15.976
од 41 до 45 години / 41 to 45	1.366	1.336	2.702	1.196	1.186	2.382	5.084
46 и повеќе / 46+	433	377	810	351	307	658	1.468
Вкупно / Total	34.605	30.391	64.996	36.652	34.556	71.208	136.204

Слика 1: Старосна структура на членовите на пензиските фондови
Figure1: Age Structure of the Pension Fund Membership



Средства во задолжителното кавитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствениите единици
Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the pension funds accounting units

Табела 4: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на пензиските фондови


Table 4: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the pension fund net assets

Состојба на / As of	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.12.2006	89.268.554	8.061.775	557.123.524	102.301.347	9.263.525	684.415.912
31.01.2007	54.215.282	4.900.388	612.624.748	63.627.248	5.765.600	748.572.049
28.02.2007	65.164.052	5.862.157	678.548.537	74.051.920	6.688.781	825.432.153
31.03.2007	66.545.045	6.014.146	745.455.902	79.992.590	7.235.388	909.873.935

* Придонесиите и надоместоциите се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови


Figure 2: Value of the Pension Funds Net assets




Табела 5: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови

Table 5: Value of the Pension Funds Accounting Units


Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.12.2006	105,929336	106,265900
15.01.2007	106,608017	106,691684
31.01.2007	107,026393	107,152495
15.02.2007	107,520032	107,672695
28.02.2007	108,084791	108,401398
15.03.2007	108,525089	109,134425
31.03.2007	109,013212	109,810835



Слика 3: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НПФ
Figure 3: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NPF



Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБ Прв
Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KB Prv



Табела 6: Структура на инвестициите на имотот на пензиските фондови
Table 6: Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Инвестициони фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	38.622.974,64	5,07%	51.609.287,84	5,63%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	540.131.660,72	70,88%	703.829.781,94	76,76%
Инвестициони фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	63.387.042,74	8,32%	11.176.803,24	1,22%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	642.141.678,10	84,27%	766.615.873,02	83,61%
Депозити / Deposits	113.310.070,82	14,87%	140.334.399,80	15,30%
Парични средства / Cash	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Побарувања / Receivables	6.576.785,91	0,86%	9.988.540,70	1,09%
Вкупно средства / Total assets	762.028.534,83	100,00%	916.938.813,52	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	16.572.629,37	2,17%	7.064.879,92	0,77%
Нето средства / Net assets	745.455.902,20	97,83%	909.873.934,99	99,23%

Обврзнициите од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација
- државна обврзница за стипаро девизно иштедење

Краткорочните хартии од домашни издавачи вклучуваат:

- државен займс 12-месечен


Bonds from domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization
- Government bond for settlement of claims by citizens on the basis of foreign currency deposits

Short term securities from domestic issuers include:

- 12-month treasury bill

Слика 5: Структура на инвестициите на НПФ
Figure 5: Structure of Investment of NPF



Слика 6: Структура на инвестициите на КБ Прв
Figure 6: Structure of Investment of KB Prv

